

10 работи што можете да ги правите дома за да придонесете за ЦОР

1. Сушете природно. Оставете ја косата и облеката да се исушат природно наместо да работите со машина. Ако навистина ја перете облеката, проверете дали барабанот е полн.
2. Туширајте се кратко. За кади се потребни многу повеќе вода отколку туширање од 5-10 минути.
3. Јадете помалку месо, живина и риба. Повеќе ресурси се користат за да се обезбеди месо отколку растенија
4. Замрзнете ги свежите производи и остатоците ако немате можност да ги јадете пред да се влошат. Ова можете да го направите и со храна за носење или доставување, ако знаете дека нема да ви се јаде следниот ден. Ќе заштедите храна и пари.
5. Компост - компостирањето на остатоците од храна може да го намали влијанието врз климата, а истовремено да ги рециклира хранливите материји.
6. Рециклирањето на хартија, пластика, стакло и алуминиум го спречува растот на депониите.
7. Купете минимално спакувана стока.
8. Прекинете го протекувањето воздух во прозорците и вратите за да ја зголемите енергетската ефикасност
9. Заменете ги старите апарати со енергетски ефикасни модели и светилки
10. Ако имате можност, инсталирајте соларни панели во вашата куќа. Ова ќе ви ја намали и сметката за струја!